

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 82

Год. LXV

Среда, 1 јули 2009

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1482. Исправка на Законот за ловството.....	2	1489. Правилник за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачки кадри.....	6
1483. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај на Македонската информативна агенција АД Скопје - во државна сопственост за 2008 година.....	2	1490. Правилник за постапката и поблиските критериуми за софинансирање на издавачката дејност.....	7
1484. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука..	2	1491. Правилник за начинот и постапката за финансирање на научно- истражувачки проекти односно програми.....	9
1485. Правилник за начинот и постапката за донесување и одземање на Решението за овластување на правното лице за технички преглед на возила и за групи на категории на возила за кои се издава овластувања за технички преглед на возила.....	2	1492. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност.....	10
1486. Методологија за изразување на критериумите во бодови.....	3	1493. Правилник за постапката и поблиските критериуми за предвремен избор во научни звања.....	17
1487. Методологија за пресметување на проценетата вредност на концесијата.	4	1494. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 171/2008 од 24 јуни 2009 година.....	18
1488. Правилник за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање.....	5	1495. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 234/2008 од 24 јуни 2009 година.....	20
		Огласен дел	1-44

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1482.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), се направени грешки, поради што се даваат

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Во членот 5 став 1, во точка 29, наместо зборот „греаса“ треба да стои зборот „граеса“, а во точката 49, наместо зборот „guerguvedula“ треба да стои зборот „quegquedula“.

Во членот 12 став 1 алинеја 19, наместо зборовите: „од 1 аргил“ треба да стојат зборовите: „од 1 април“.

Во членот 12 став 2, наместо зборот „простории“ треба да стои зборот „простори“.

Во членот 54 став 1 алинеја 6, наместо зборот „лажно“ треба да стои зборот „ладно“.

Во членот 57 став 3, наместо зборот „Дозволата“ треба да стои зборот „Дозволата“.

Бр. 10-2720/16
26 јуни 2009 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1483.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на друштвото, на седницата одржана на 23.06.2009 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИ- СКИ ИЗВЕШТАЈ НА МАКЕДОНСКАТА ИНФОРМА- ТИВНА АГЕНЦИЈА АД СКОПЈЕ - ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2008 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски извештај на Македонската информативна агенција АД Скопје - во државна сопственост за 2008 година, бр. 02/31 од 20.03.2009 година, усвоен од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата одржана на 19.03.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 19-1785/1
23 јуни 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1484.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.06.2009 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА- НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/09), во насловот зборот „времено“ се заменува со зборот „трајно“.

Член 2

Во член 1, ставот 2 се менува и гласи:
„Недвижната ствар од став 1 на овој член, сопственост на Република Македонија, се дава на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2983/1
16 јуни 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 1485.

Врз основа на член 67 став 1 алинеи 3 и 4 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2008), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВА- ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛА- СТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА И ЗА ГРУПИ НА КАТЕГО- РИИ НА ВОЗИЛА ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ОВЛА- СТУВАЊА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за донесување и одземање на решението за овластување на правното лице за технички преглед на возила и групите на категории на возила за кои се издава овластувања за технички преглед на возила.

Член 2

За добивање овластување на правното лице за технички преглед на возила (во натамошниот текст: овластување за технички преглед), се поднесува писмено барање за овластување за технички преглед.

Барањето од ставот 1 на овој член го поднесува правното лице кое ги исполнува условите утврдени со Законот за возила и прописите донесени врз основа на овој закон.

Барањето за овластување за технички преглед се поднесува до надлежната организациска единица на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: надлежна организациска единица) и ги содржи следните податоци:

- назив и седиште на правното лице;
- единствен матичен број и даночен број на правното лице;
- број на вработени лица;

- работи за чие вршење се бара овластување од правното лице и
- група категории на возила за кои се бара овластување за технички преглед.

Член 3

Со барањето од членот 2 на овој правилник, правното лице доставува и:

- решение од Централен регистар на Република Македонија за регистрирана дејност;
- техничка документација за исполнување на пропишаните услови во врска со опремата, уредите и просторот на правното лице;
- доказ за позитивен бонитет, а за новоосновано правно лице изјава од одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеци од денот на донесување на решението за овластување за технички преглед, ќе достави доказ за позитивен бонитет;
- потврда за поднесена пријава – одјава на осигурување и работен однос (M1/M2 обрасци) за стручниот кадар во правното лице;
- доказ за соодветна стручна подготовка на стручниот кадар;
- доказ за соодветно стручно оспособување на стручниот кадар;
- доказ за поседување на возачка дозвола за управување со одредена категорија возила на стручниот кадар и
- доказ за склучен договор за осигурување од професионална одговорност.

Член 4

Надлежната организациска единица по приемот на барањето и документацијата од членот 3 на овој правилник, ја известува соодветната организациска единица во Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: организациска единица во Бирото за јавна безбедност) за преземање на потребните активности за утврдување дали правното лице ги исполнува пропишаните услови.

За преземените активности од ставот 1 на овој член се составува записник.

Организациската единица во Бирото за јавна безбедност, записникот од ставот 2 на овој член, со соодветно мислење го доставува до надлежната организациска единица.

Надлежната организациска единица изготвува предлог за донесување решение за овластување за технички преглед и го доставува до министерот за внатрешни работи (во натамошниот текст: министерот).

Решение за овластување за технички преглед се донесува најдоцна до 15 дена од денот на доставување на предлогот од ставот 4 на овој член.

Член 5

Решението за овластување за технички преглед се доделува за најмалку една од следните групи на категории:

- возила од категорија L;
- возила од категорија M1, N1, O1, O2, T и R и
- возила од категорија M2, M3, N2, N3, O3 и O4.

Категориите на возила од ставот 1 на овој член се определени со прописите за возила.

Член 6

Во случај кога соодветната организациска единица во Бирото за јавна безбедност ќе утврди дека правното лице престанало да ги исполнува условите за вршење на работите утврдени со Законот за возила и прописите донесени врз основа на закон, како и кога при вршење на инспекциски надзор ќе утврди дека правното лице своите работи не ги извршува во согласност со закон и прописите донесени врз основа на закон, составува записник за утврдена фактичка состојба.

Организациската единица во Бирото за јавна безбедност, записникот од ставот 1 на овој член со соодветно мислење го доставува до надлежната организациска единица.

Во случаите од ставот 1 на овој член, како и во случај кога против правното лице е поведена постапка на стечај или ликвидација или истото престанало да работи врз основа на судска одлука, надлежната организациска единица изготвува предлог за донесување на решение за одземање на овластување за технички преглед, кој го доставува до министерот.

Решение за одземање на овластувањето за технички преглед се донесува најдоцна до 15 дена од денот на доставување на предлогот од ставот 3 на овој член.

Член 7

Правното лице го известува Министерството за внатрешни работи најдоцна до 15 дена од настанување на определени измени во однос на:

- опремата, уредите, просторот и стручниот кадар и
- пропишаните услови со закон и прописите донесени врз основа на закон, кои е потребно да ги исполнува.

По добивање на известувањето од ставот 1 на овој член се донесува решение за одземање на овластувањето за технички преглед согласно Законот.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14.1-42362/1
26 јуни 2009 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1486.

Врз основа на член 66 став (3) од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 139/08), министерот за финансии донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ВО БОДОВИ

Член 1

Со оваа методологија се утврдува изразувањето на критериумите за избор на најповолна понуда во бодови.

Член 2

Критериумот економски најповолна понуда треба да се изрази на начин кој ќе овозможи конкретно да се изразат сите елементи на овој критериум заради евалуација на понудите во зависност од предметот на договорот.

Член 3

Елементите на критериумот економски најповолна понуда треба да се изразат во определен број на бодови во распон од 1 до 100, а истите се наведуваат редоследно според нивната важност.

Вкупниот збир на бодови за сите елементи за кои се определени концедентот по конкретната концесија или друга форма на јавно приватно партнерство треба да биде 100 бода.

Секој елемент кој ќе се вреднува треба да биде директно поврзан со предметот на договорот.

Член 4

Пресметувањето на бодовите за елементот цена се врши пропорционално во однос на најповолната цена при што најголем број на бодови се доделуваат за најповолната понудена цена.

Член 5

Пресметувањето на бодовите за елементот квалитет се врши на тој начин што се собираат бодовите на поделементите на елементот квалитет кои концедентот ги утврдил во тендерската документација.

Член 6

Пресметувањето на бодовите за елементите техничка вредност, естетски и функционални карактеристики, карактеристики во однос на животната средина, тековни трошоци, економска исплатливост во однос на трошоците, техничка помош и период на завршување на изведбените работи се врши на начин што понудата со која се нудат најповолни услови за соодветните елементи добива најголем број на бодови, а останатите понуди помал број на бодови соодветно на понудените услови.

Член 7

Во случај кога критериум за избор на најповолна понуда е финансиски најповолна понуда, концедентот ги рангира понудите според понудените ценовни карактеристики. Најповолна понуда е понудата со најдобри ценовни карактеристики утврдени во понудата.

Член 8

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.27-23111/1
1 јули 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

1487.

Врз основа на член 30 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 139/08), министерот за финансии донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕДНОСТ НА КОНЦЕСИЈАТА

Член 1

Со оваа методологија се пропишува начинот на пресметување на проценетата вредност на концесијата.

Член 2

Концедентот ја проценува максималната вредност на концесијата врз основа на вкупниот износ на финансиски средства потребен за плаќање, без данок, царина и други јавни давачки.

При пресметување на проценетата вредност на концесијата, концедентот ги зема предвид:

1. Анализа на пазарот (локалниот, регионалниот и меѓународниот), со цел определување на ризикот за поврат на вложените инвестиции;

2. Анализа на трошоците и користите (Cost-benefit анализа) на концесијата, која треба да опфати:

- финансиска анализа, во која посебно треба да се објаснат механизмот за плаќање, економската издржаност на предвидениот буџет на концедентот, од една страна и крајните корисници, од друга страна, за чие утврдување треба да се земат предвид особено: цените

на ресурсите, дејностите кои треба да бидат извршени за да се постигне целта на концесијата, приходите и расходите од концесијата, дејностите и активностите кои треба да се извршат да се постигне целта на концесијата и неопходните ресурси за секој вид на дејност врз основа на техничката документација,

- економска анализа, во која треба да се претстават економските ефекти за концедентот кои ќе произлезат од предметот на концесијата, и тоа: пораст на извозот, влијание врз вработеноста, искористување на ресурсите и слично,

- анализа на чувствителноста и ризиците кај концесијата, која ги вклучува параметрите кои имаат ефект врз стапките на поврат и нето сегашната вредност на концесијата и веројатноста за појавување на ризици и оценка на финансиските последици;

3. Прелиминарна оценка на условите на концесијата, која ја опфаќа обврската на концесионерот да плати за концесијата, како и видот, вредноста и начинот на плаќање на концесијата, односно обврската на концедентот да учествува во плаќањето на концесионскиот надоместок во случаите утврдени во членот 17 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство;

4. Времетраењето на концесијата, кое се определува во рамките утврдени со закон, а во зависност од неопходниот период за поврат на вложените инвестиции.

Ако кај концесијата се предвидени плаќања од концедентот и од концесионерот проценетата вредност се определува како разлика од вкупните плаќања кои ќе се извршат од двете страни, за целиот период на траење на концесијата, а кои можат да се проценат во моментот на вршење на проценката.

Ако концедентот планира да ја спроведе постапката за доделување на концесија со доделување на повеќе договори во вид на посебни делови од една постапка, проценетата вредност се пресметува како збир на сите делови од постапката за доделување на концесија.

Член 3

Ако концедентот доделува концесија за вршење на јавни услуги чија вкупна вредност може да се процени врз основа на индикаторите утврдени во член 2 од оваа методологија, проценетата вредност се пресметува врз основа на вкупните проценети приходи за целиот период на траење на концесијата.

Ако концедентот доделува концесија за вршење на јавни услуги чија вкупна проценета вредност не може да се предвиди, но може да се процени просечниот месечен надомест, тогаш начинот на проценување на вредноста зависи и од времетраењето на договорот, и тоа:

- во случај на договор со фиксен рок, доколку времетраењето на договорот не надминува 120 месеци, проценетата вредност на концесијата се пресметува земајќи го предвид целокупното времетраење на договорот помножено со вредноста на просечниот месечен надомест, или

- во случај на договор без фиксен рок или доколку времетраењето на договорот надминува 120 месеци, проценетата вредност на концесијата се пресметува со множење на просечниот месечен надомест со бројот 120.

Член 4

Проценетата вредноста на концесијата на добра од општ интерес за Република Македонија се утврдува врз основа на актот за концесиски надомест, кој се пресметува на начин утврден со посебните закони со кои се уредуваат областите во кои се доделува концесијата.

Член 5

Ако концедентот доделува концесија за градба чија вкупна вредност може да се процени врз основа на индикаторите утврдени во член 2 од оваа методологија, проценетата вредност на концесијата за градба ја вклучува и вкупната проценета вредност на стоките кои се неопходни за изведување на активностите на градење и кои му се ставени на располагање на концесионерот од страна на концедентот.

Член 6

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 27-22715/1
29 јуни 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
1488.**

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 5 од Законот за научно – истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.46/08 и 103/08), министерот за образование и наука донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО
ПОВИСОКО НАУЧНО ЗВАЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за избор во повисоко научно звање на истражувачите во субјектите за вршење научно - истражувачка дејност.

Член 2

Научни звања во смисла на овој правилник се: научен соработник, виш научен соработник и научен советник.

Член 3

Условите кои треба да ги исполнуваат истражувачите за соодветно научно звање се утврдени во член 36 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08 и 103/08).

Член 4

Постапката за избор во соодветно научно звање е утврдена во членовите 38 и 39 од Законот за научно – истражувачката дејност.

Член 5

Изборот во повисоко научно звање, односно исто научно звање, се врши по истекот на периодот за кој е извршен претходниот избор, доколку лицето со научно звање ги исполнува условите за избор во повисоко звање и со својата научна работа има особен придонес за развојот, односно унапредувањето и примената на науката во соодветната научна област и пошироко.

Член 6

За особен придонес за развојот, односно изборот во повисоко научно звање и примената на науката во соодветната научна област и пошироко се смета:

- број на објавени научни книги и монографии во кои се презентираат резултатите од реализираните научни проекти;

- број на објавени научни трудови во научни списанија;

- објавени монографии;

- учества во меѓународни проекти, конференции и научни собири;

- постигнати резултати и придонес во создавањето млади научно - истражувачки кадри и

- други специфични активности во науката поврзани со соодветната научна област.

Постигнувањата од став 1 на овој член се однесуваат за времето од последниот избор.

**Избор во повисоко научно звање на истражувачите
во јавните научни установи****Член 7**

Изборот во повисоко научно звање се врши на основа на постигнувањата во дејностите:

- Научно-истражувачка (во натамошниот текст: НИ) и наставно-научна (во натамошниот текст: НН);

- Стручно-апликативна (во натамошниот текст: СА) и организационо-развојна (во натамошниот текст: ОР).

Активностите во рамките на наведените дејности се вреднуваат според Образецот за одредување на вкупната актива на поени за избор во одредено звање, кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Во звање научен соработник може да биде избрано лице кое има:

- научен степен доктор на науки од научната област за која се избира;

- објавени повеќе трудови во научни списанија и во други публикации кои се од значење за развојот на науката и струката и кои го потврдуваат владеењето на проблематиката на која се избира, од кои најмалку три во научни списанија, од кои најмалку еден е опфатен и со импакт фактор (во натамошниот текст: СЦИ) и

- има остварено минимум 75 поени кои се однесуваат на целокупната активност на лицето за научно-истражувачката, наставно-научната, стручно-апликативната и организационо-развојната дејност.

Член 9

Во звање виш научен соработник може да биде лице кое има:

- звање научен соработник од научната област за која се избира;

- објавени повеќе научни трудови од значење за развојот на науката и струката во соодветната област, од кои поголемиот број се самостојни (изворни научни трудови) и со кои тоа се афирмира во соодветната научна област во земјата, од кои најмалку шест во научни списанија, од кои најмалку два опфатени со СЦИ, од кои најмалку три труда (минимум еден опфатен со СЦИ) помеѓу двата избора;

- учество во научно-истражувачки проекти, при што барем во 1 проект во својство на раководител на проектот;

- има остварено минимум 75 поени кои се однесуваат на целокупната активност на лицето и тоа: 60 поени за НИ + НН и 15 поени за СА+ организационо-развојна ОР.

Член 10

Во звање научен советник може да биде лице кое има:

- звање виш научен соработник од научната област за која се избира;

- објавени поголем број научни трудови со кои се врши значајно влијание врз развојот на научната мисла и усовршување на практиката во соодветната област за кои лицето добило научно, односно општествено признание за придонес во научната област во која се избира и се објавени во афирмирани списанија, како и реферати и соопштенија на меѓународни собири и учебници и монографски изданија со кои може да се оцени афирмираноста на лицето во соодветната научна и стручна област, од кои најмалку десет во научни списанија, од кои најмалку три објавени во списанија со импакт фактор, од кои најмалку четири труда (минимум два објавени во списанија со СЦИ помеѓу двата избора;

- голем придонес во усовршување на научен подмладок;

- има остварено минимум 100 поени кои се однесуваат на целокупната активност на лицето и тоа: 85 поени за НИ + НН и 15 поени за СА+ ОР.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3585/1
22 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

ОБРАЗЕЦ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНАТА АКТИВА НА ПОЕНИ ЗА ИЗБОР ВО ОДРЕДНО ЗВАЊЕ

Реден број	Научно-истражувачка (НИ) и наставно-научна дејност (НН)	Поени	
		во земјата	во странство
1	Монографија или научна книга	8	12
2	Дел од монографија или научна книга	4	6
3	Прегледан труд (СЦИ/ЦА/останати)	15/10/5	
	Труд со оригинални научни резултати, објавен на еден од светските јазици во научно списание со меѓународно значење	6	
4	Труд со оригинални научни резултати, објавени во научно списание опфатено во СЦИ/ЦА/останати	6	
5	Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник на трудови од научен собир	1	2
	Труд со оригинални научни резултати во зборник од трудови на стручен собир	2	3
	Прегледан напис во научно списание	2	3
6	Пленарно предавање на научен собир	3	5
7	Секциско предавање на научен собир	2	3
8	Одржано предавање по покана од научна институција	2	3
9	Учество на научен собир со реферат (постер/усно)	1/1,5	1,5/2
10	Одбранета докторска теза	8	8
	Одбранета магистерска работа	5	5
11	Раководител на научен проект	4	6
12	Учесник во научен проект (најмногу во 3)	2	3
13	Уредник на научно списание СЦИ/ЦА/останати	5/3	
14	Член на уредувачки одбор на научно списание СЦИ/ЦА/останати	2/0,5	
15	Уредник на зборник на трудови	2	3
16	Уредник на зборник на трудови од научен собир	1	2
17	Претседател на организационен одбор на научен собир	2	3
18	Член на организационен одбор на научен собир	1	2
19	Основач на научна лабораторија	7	
20	Награди-признанија за научни постигнувања	5	10
	Визитинг научник	/	6

1489.

Врз основа на членот 57 став 1, алинеја 4 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачки кадри.

Член 2

Барањето за доделување стипендии, односно средства за изработка на магистерски и докторски труд го поднесува студентот на магистерските, односно докторските студии (кандидатот) до Министерството.

Член 3

Барањата ги разгледува комисијата формирана од министерот и истата утврдува дали истите ги исполнуваат условите од конкурсот и составува предлог листа.

Член 4

Стипендија за последипломски студии во земјата се доделува на кандидат кој ги исполнува следните услови:

- да има завршено академски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;

- да е запишан на студии од втор циклус првпат во прва година, односно ја запишал втората година со освоени најмалку две третини од предвидените кредити по ЕКТС системот;

- доказ од установата дека студиската програма на која е запишан студентот е акредитирана и има решение за работа;

- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 години за прва, односно 28 години за втора година;

- да не е во работен однос (на определено или неопределено работно време);

- да не е корисник на друга стипендија;

- да знае еден од светските јазици и

- да знае да работи на компјутер.

Стипендија за студии на втор циклус се доделува на кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење од две години.

Член 5

Стипендија за втор циклус студии во странство, се доделува на кандидат кој е запишан на оние научни дисциплини кои не се организирани на универзитетите во Република Македонија и доколку кандидатот:

- има завршено академски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;

- да е запишан на студии од втор циклус првпат во прва година, односно ја запишал втората година со освоени најмалку две третини од предвидените кредити по ЕКТС системот;

- има доказ од установата дека студиската програма на која е запишан студентот е акредитирана и има решение за работа;

- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 години за прва, односно 28 години за втора година;

- да не е во работен однос (на определено или нео-пределено работно време);
- да не е корисник на друга стипендија;
- да знае еден од светските јазици и
- да знае да работи на компјутер.

Стипендија за студии на втор циклус се доделува на кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење од две години.

Член 6

Изборот на кандидатите на кои им се доделуваат средства за стипендии за студии од вториот циклус во земјата и странство се врши врз основа на постигнатиот успех од редовните студии на кандидатот.

При еднаков број на бодови, предност во доделувањето на стипендиите за студии на вториот циклус во земјата и во странство, ќе се даде на оние кандидати кои знаат повеќе светски јазици.

Член 7

Стипендија за трет циклус студии во земјата и странство се доделува за времетраењето на студиите (најдолго за три години).

Стипендијата за втората година на студиите продолжува доколку кандидатот положил најмалку две третини од предвидените испити, односно му е прифатена докторската теза.

На корисникот на стипендијата од трет циклус во земјата и во странство му се доделува и надоместок за уписнина.

Член 8

Корисникот на стипендијата на студии од трет циклус во земјата и странство прифатен за студирање од прва година ќе ги врати средствата, доколку не ги исполни обврските за запишување на наредната година или најдоцна до пет години не докторира, сметано од денот на склучувањето на договорот.

Член 9

Доколку корисникот на стипендијата за студии од трет циклус во земјата и странство во текот на стипендирањето се вработи на определено или на неоопределено работно време, стипендијата и уписнината се прекинуваат.

Член 10

Продолжување на стипендиите за студентите од членовите 4, 5, 7 и 8 на овој правилник настапува поради користење на породилно боледување, здравствени причини и слични случаи утврдени со закон за времетраењето на спреченоста.

Член 11

Средства за изработка на магистерски и докторски трудови се доделуваат еднократно на кандидатите во ист износ за сите корисници.

Член 12

За користење на средствата од член 11 кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- магистерскиот, односно докторскиот труд да му е прифатен за изработка од Наставно-научниот, односно Научниот совет на установата каде што е пријавен, за што се доставува одлука од установата;
- на денот на поднесување на барањето да не е постар од 30 години за изготвување на магистерскиот, односно 38 години за докторскиот труд;

- на денот на поднесување на барањето да не е одбранет магистерскиот, односно докторскиот труд.

Изборот на кандидатите на кои се доделуваат средства за изработка на магистерски и докторски трудови се врши врз основа на постигнатиот успех од студиите од вториот, односно третиот циклус.

При еднаков број на бодови предност при доделувањето имаат оние кандидати кои знаат повеќе странски јазици.

Средствата од став 1 на овој член кандидатот ги бара најдоцна до денот на одбраната на магистерскиот, односно докторскиот труд.

Лице кое било корисник на стипендија за наведените средства не може повторно да бара стипендија за иста намена.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на услови и критериуми за доделување на средства за создавање на научно-истражувачки кадри („Службен весник на Република Македонија” бр. 33/04 и бр. 31/05).

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3586/1
22 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

1490.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 3 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА СОФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката и поблиските критериуми за софинансирање на издавачката дејност.

Член 2

Под научна книга во смисла на овој правилник се подразбира труд кој содржи резултати од изворни научни истражувања или преглед на научни истражувања што е од интерес на науката, како и критички преглед или оригинална научна синтеза (научна монографија).

Научната книга треба да е од референтен карактер, односно да има посебно значење за науката (научно-документарен, историски, енциклопедиски, терминологички речник, ретроспективна библиографија за одредена научна област и слично).

Научните книги треба да ги исполнуваат библиографските стандарди.

Член 3

Авторот на научната книга треба да има:

- формална квалификација за самостојна научна работа, односно научно звање - доктор на науки;
- да има објавено најмалку два труда во списанија со импакт фактори во последните три години.

Член 4

Барањето за доделување на средства за софинансирање на издавачката дејност до министерството го поднесува претпријатието чија основна дејност е издаваштво.

Член 5

Издавачот, кој се пријавува за добивање средства за издавање на научни книги доставува:

1. Пријава со следните податоци:
 - издавач (жиро сметка, даночен број и банка депонент);
 - автор на трудот, степен на школска подготовка, научно односно наставно-научно звање;
 - научна област во која работи авторот;
 - матична институција на авторот;
 - наслов на трудот;
 - број на печатарски табаци;
 - број на илустрации;
 - предвидена техника на печатење;
 - тираж;
 - спецификација на трошоци и
 - датум на издавање.
2. Одлука дека надлежниот орган на издавачот го одобрил издавањето на книгата.
3. Податоци за рецензентите:
 - име и презиме;
 - звање и степен на стручна подготовка;
 - матична установа;
 - научна област во која работи.
4. Две рецензии од двајца доктори на науки од соодветната научна област избрани од редот на научните кадри од базите на податоци за научните истражувачи на министерството, со оценки за:
 - значење на предметот кој се обработува во трудот;
 - оригиналноста на трудот со оценка за придонесот врз развојот на научната мисла;
 - други трудови со ист или сроден предмет со компаративна оценка на квалитетот;
 - структурна композиција на трудот;
 - претпоставен интерес на научната и другата јавност за која е трудот наменет;
 - резиме на трудот; и
 - препорака за печатење.
5. Профактура, односно фактура за висината на печатарските трошоци.

Претпријатието чија основна дејност е издаваштвото кон пријавата приложува извод од Централниот регистар на Република Македонија за својата основна дејност.

Член 6

Во постапката за одобрување средства за научни книги министерството може да прибавува мислења и оценки и од други рецензенти.

Член 7

Средствата за софинансирање на научни книги се доделуваат за најмногу 20 печатарски табаци, а доколку се работи за значаен или специфичен научен труд (речници, енциклопедии и сл.), бројот на печатарските табаци може да биде и поголем, но најмногу до 30.

Член 8

Издавачот има обврска на видно место во книгата да посочи дека му се доделени средства од министерството за публикување на трудот.

Член 9

Средствата што се доделени во согласност со овој правилник може да се сопрат или да се повратат, а склучениот договор да се раскине доколку се утврди дека нивното користење не е наменско, или постојат други причини кои го оневозможуваат реализирањето на договорот.

Член 10

За објавување на домашен научен труд во странско научно списание со импакт фактор се доделуваат средства доколку истиот е прифатен од издавачот на списанието и доколку за неговото печатење е потребно авторот да уплати на издавачот финансиски средства.

Барањето за објавување на домашен научен труд во странско научно списание изготвено од министерството го доставува приватната научна установа, мешовитата научна установа, приватната високообразовна установа во која е вработен авторот, односно самостојниот истражувач. Средствата од став 1 на овој член се доделуваат на уставновата, односно самостојниот истражувач врз основа на доставено барање и потврда издадена од издавачот на странското списание дека трудот е прифатен за издавање. Кон потврдата за прифатен труд за печатење уставновата, односно самостојниот истражувач поднесува до министерството фактура, односно уплатница.

Приватната научна установа, мешовитата научна установа, приватната високообразовна установа во која е вработен авторот, односно самостојниот истражувач за средствата доделени за објавување на домашниот труд во странско научно списание со импакт фактор, поднесува извештај до министерството по објавувањето на трудот.

Член 11

Прифатените склучени договори пред денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се реализираат во согласност со склучените договори.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/05, 44/06 и 20/07).

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3587/1
22 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

1491.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/08 и 103/08), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИ- РАЊЕ НА НАУЧНО- ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ ОДНОСНО ПРОГРАМИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти односно програми.

Член 2

Средствата од член 1 се доделуваат на: мешовити научни установи, приватни високообразовни установи, приватни научни установи, самостојни истражувачи и центри на извонредност (во натамошниот текст: установа).

Член 3

Средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност се доделуваат за реализација на научно истражувачки проекти и програми (во натамошниот текст: проекти).

Финансирањето на програми се остварува под формата на истражувачки проекти.

Член 4

Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: министерството) во првото тромесечие на секоја тековна година објавува јавен конкурс за финансирање проекти на мешовити научни установи, приватни високообразовни установи, приватни научни установи, самостојни истражувачи и центри на извонредност.

Во конкурсот се наведуваат приоритетните области и програми за научно истражување предложени од страна на Националниот комитет за развој.

Јавниот конкурс за меѓународните проекти е постојано отворен преку целата календарска година.

II. ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

Член 5

Средства за реализација на проекти се доделуваат за финансирање на домашни проекти и делумно финансирање (кофинансирање) на меѓународни проекти.

Меѓународни проекти во смисла на овој правилник се оние проекти кои се засновани на ратификувани меѓународни договори помеѓу Република Македонија и земјата од која се истражувачите со кои се предлага проект.

По исклучок од став 2 на овој член, еден проект може да се смета за меѓународен и ако биде кофинансиран и заверен во архивата на установата – странски партнер и поддржан/потпишан од раководното лице на установата.

Научно-истражувачкиот проект може да трае најмногу до три години, со исклучок на проектите за соработка на полето на науката и технологијата на Европската Унија.

Еден истражувач може истовремено да биде главен истражувач на само еден домашен и на само еден меѓународен научно-истражувачки проект.

Доколку еден истражувач истовремено е главен истражувач на домашен и на меѓународен научно-истражувачки проект, двата можат да бидат финансирани само доколку содржината на проектите е различна.

Член 6

Носителот на научно-истражувачки проект конкурира за добивање средства за реализација на проектот со доставување на пријава.

Кон пријавата од став 1 на овој член се приложува предлог-проектот, а за меѓународните проекти и соодветна документација за соработка помеѓу носителот на предлог-проектот и странскиот партнер од член 4 на овој правилник.

Член 7

Основни елементи на предлог-проектот се:

- наслов на предлог-проектот;
- главен истражувач на предлог-проектот;
- научно подрачје, поле и област на предлог-проектот;
- вид на истражувањето (фундаментално, развојно, применето);
- други институции - учесници во истражувањето;
- траење на проектот;
- цена на чинење на проектот;
- адреса на носителот на проектот и
- место и датум на поднесување на пријавата.

Член 8

Во реализација на проектот учествуваат главен истражувач со научно, односно наставно-научно звање кој е вработен во установата, кој е носител на проектот и најмалку еден истражувач со научно, односно наставно-научно звање евидентирани во базите на податоци за научните истражувачи на министерството.

Изборот на проектите се врши согласно со одредбата од член 51 став 3 од Законот за научно-истражувачка дејност.

Член 9

Предлог-проектот се оценува врз основа на следните критериуми:

- придонес во продлабочувањето и проширувањето на научните знаења;
- оригиналност на целите и содржината на истражувањето;
- веројатност во постигнување на очекуваните резултати;
- компетентност на главниот истражувач и предложениот истражувачки тим;
- вклученост и оспособување на млади научно-истражувачки кадри;
- релевантност и конкурентност на проектот за меѓународна соработка;

- веројатноста за примена на резултатите во практиката;
- исполнетост на матријално-техничките и други инфраструктурни услови за реализација на проектот;
- реалност на планираното време за реализација на проектот и
- реалност на финансиските средства потребни за реализација на проектот.

Член 10

Цената на чинење на проектот ја сочинуваат трошоците за потрошена енергија, материјали и сировини, патни трошоци, дневници, теренски додатоци и други надоместоци за ангажирање на експерти, производни и непроизводни услуги, одржување на опрема, набавка на литература и други трошоци кои се во функција на реализација на проектот.

Член 11

Предлог-проектите ги рецензираат два или повеќе независни рецензенти на одделни подрачја:

1. природно-математички науки,
2. техничко-технолошки науки,
3. медицински науки и здравство,
4. биотехнички науки,
5. општествени науки и
6. хуманистички науки.

Член 12

Независните рецензенти ги оценуваат предлог-проектите врз основа на следните критериуми:

- придонесот во продлабочувањето и проширувањето на научните знаења;
- оригиналноста на целите и содржината на истражувањето;
- компетентност на главниот истражувач;
- компетентност и оригиналност на истражувачкиот тим;
- придонесот во оспособувањето на млади истражувачи,
- релевантноста на проектот во однос на утврдени цели;
- конкурентноста за меѓународна соработка и
- остварливоста на предлог-проектот (финансиска конструкција, можности за примена на резултатите и сл.).

Секој од наведените елементи од став 1 на овој член за оценување независните рецензенти ги вреднуваат со оценка од еден (1) до пет (5). Проектот е позитивно оценет доколку добил средна оценка најмалу три записка пет (3,5).

Член 13

Советот за научно-истражувачка дејност на основа на оценките на независните рецензенти прави ранг листа на позитивно оценетите проекти.

Оценување на резултатите на проектот

Член 14

Во текот на реализацијата на проектот, покрај годишен може да се побара и друг дополнителен извештај или да се изврши мониторинг на кој се врши оценување.

Негативно оценет годишен извештај повлекува прекинување на проектот.

Завршниот извештај се доставува од страна на носителот на проектот до министерството по завршување на финансирањето на проектот, заедно со еден примерок од завршниот извештај, по можност оригинален, од објавените и презентирани трудови произлезени од проектот.

При рецензирање и оценување на завршниот извештај, соодветно се применуваат одредбите за оценување на предлог-проектот од овој правилник.

Член 15

По доставувањето на завршните извештаи и спроведеното оценување за проектите кои биле позитивно оценети, се врши јавна презентација на резултатите од проектот организирана од страна на министерството и носителот на проектот.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Прифатените проекти финансирани од страна на министерството пред денот на влегувањето во сила на овој правилник продолжуваат да се реализираат во согласност со склучените договори.

Член 17

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 3/05, 44/06 и 20/07).

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3590/1
22 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Петар Стојановски, с.р.

1492.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08 и 103/08), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност.

Член 2

Регистарот се води рачно и електронски.

Член 3

Регистарот на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност (во натамошниот текст: Регистарот) се води во форма на книга со тврд повез во црвена боја, со димензии 290 мм x 420 мм, со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

Пред почетокот на водењето на Регистарот се забележува вкупниот број страници што ги содржи Регистарот и се заверува со печат на министерството за образование и наука (во натамошниот текст: министерството) и со потпис на овластеното лице за водење на Регистарот.

Член 4

Книгата на која се внесуваат податоците се води на Образец бр.1, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 5

Регистарот на корицата го содржи грбот и името на Република Македонија, а под него на средината стои натпис: „РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ“. Натписите се со црна боја. Првата страна содржи: грб и име на Република Македонија и име на Министерството за образование и наука; назив: „Регистар на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност“, реден број, датум; основач на субјектот на научно-истражувачката дејност: назив на основачот, седиште, број и датум на актот за основање; назив на субјектот на научно-истражувачката дејност; седиште, општина; статус на субјектот (институт при државен универзитет, институт при приватен универзитет, јавна научна установа, мешовита научна установа, приватна научна установа, самостоен истражувач); вид на субјектот (единица на универзитет, придружна членка на универзитет, самостојна); подрачје на научно-истражувачката дејност; поле и области на научно-истражувачката дејност; подрачје на високообразовната дејност; вид на звањето. Втората страна содржи: грб и име на Република Македонија и име на Министерството за образование и наука; назив: „Регистар на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност“, реден број, датум; број на научни, наставно-научни и други стручни и техничко-административни работници: научни советници/редовни професори, виши научни соработници/вонредни професори, научни соработници/доценти, лектори, млади истражувачи-докторанти, млади истражувачи-магистранти, други стручни и техничко-административни работници; простор за вршење на научно-истражувачката и високообразовната дејност: вкупна површина м2, вкупен број лаборатории, вкупен број кабинети, вкупен број предавални, површина по запишан студент м2, вкупна површина на опитни станици м2. Третата страна содржи: грб и име на Република Македонија и име на Министерството за образование и наука; назив: „Регистар на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност“, реден број, датум; опрема за вршење на научно-истра-

жувачката и високообразовната дејност: краток опис на потребната опрема за вршење на научно-истражувачката и високообразовната дејност и вкупна вредност на опремата. Четвртата страна содржи: грб и име на Република Македонија и име на Министерството за образование и наука; назив: „Регистар на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност“, реден број, датум; информативно-информатичка документација: вкупен број на книги во библиотеката, други средства за информативно-информатичка документациона дејност; статусни промени: спојување, поделба, припојување; други промени, бришење на субјектот.

Член 6

Регистарот се води и електронски во информатичката база на податоци и документи.

Податоците од Регистарот од став 1 на овој член се заштитени од неовластен пристап согласно со прописите за податоците во електронски облик и електронски потпис.

Во еден електронски запис можат да се внесат податоци само за еден субјект на научно-истражувачката дејност.

Член 7

Промените што ќе настанат во дејноста на субјектот кој врши научно-истражувачка дејност, односно статусните промени, се внесуваат во Регистарот во нов електронски запис, со точно определена релативна врска на останатите електронски записи за субјектот на научно-истражувачката дејност.

Член 8

Бришењето на субјектот кој врши научно-истражувачка дејност од Регистарот се врши со внесување на нов електронски запис со точно определена релативна врска со сите електронски записи за субјектот.

Член 9

Во случај на погрешно внесување на податоци во Регистарот исправката се врши со внесување на податоците на нов електронски запис, со точно определена релативна врска со електронскиот запис кој се исправа.

Член 10

Секое внесување на податоци во Регистарот е потпишано со електронски потпис од овластеното лице што го води Регистарот, кое и ги координира сите активности потребни за гаранција на веродостојност на податоците, неавторизиран пристап и промена на податоците и заштита од губење на податоците.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3591/1
22 мај 2009 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**РЕГИСТАР
НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-
ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ**

Корица

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ Реден број _____ Датум _____	стр 1
--	--	-------

3. Основач на субјектот на научно-истражувачката дејност			
3.1. Назив на основачот	3.2. Седиште	3.3. Број и датум на актот за основање	
4. Назив на субјектот на научно-истражувачката дејност		5. Седиште	6. Општина
7. Статус на субјектот (институт при државен универзитет, институт при приватен универзитет, јавна научна установа, мешовита научна установа, приватна научна установа, самостоен истражувач)	8. Вид на субјектот (единица на универзитет, придружна членка на универзитет, самостојна)	10. Поле и области на научно-истражувачката дејност	
9. Подрачје на научно-истражувачката дејност			
11. Подрачје на високообразовната дејност		12. Поле и области на високообразовната дејност	
13. Вид на звањето			

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ Реден број _____ Датум _____
---	---

14. Број на научни, наставно-научни и други стручни и техничко административни работници													
Научни советници / редовни професори	Виши научни соработници / вонредни професори	Научни соработници / доценти	Лектори	Млади истражувачи - докторанти	Млади истражувачи - магистранти	Други стручни и техничко административни работници							
15. Простор за вршење на научно-истражувачката и високообразовната дејност													
Вкупна површина m ²	Вкупен број лаборатории	Вкупен број кабинети	Вкупен број предавални	Површина по запишан студент m ²	Вкупна површина на опитни станици m ²								



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Реден број

Датум

стр 3

[illegible]

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ Реден број _____ Датум _____	стр 4
--	--	-------

17. Информативно-информатичка документација	
17.1. Вкупен број на книги во библиотеката	17.2. Други средства за информативно-информатичка документациона дејност

18. Статусни промени	
18.1. Спојување	18.2. Поделба
	18.3. Припојување

19. Други промени	

20. Бришење на субјектот	

1493.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 6 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08 и 103/08), министерот за образование и наука донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА ПРЕДВРЕМЕН ИЗБОР ВО НАУЧНИ ЗВАЊА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката и поблиските критериуми за предвремен избор во научни звања во субјектите за вршење на научно - истражувачката дејност.

Член 2

Лицата избрани во научни звања, можат да бидат избрани во повисоко звање во истата научна област и пред истекот на рокот за кој се избрани, доколку ги исполнуваат општите услови за избор во звањето за кое се кандидираат, утврдени во Законот за научно истражувачка дејност и во овој правилник, и доколку имаат поминато повеќе од половина од времето во постојното звање, а кои покажуваат извонредни резултати во научно - истражувачката работа во својата област, имаат особен придонес за развојот односно примената на научната дејност за која се избрани, а резултатите од нивната научно-истражувачка, наставно-истражувачка, стручно-апликативна и организационо-развојна дејност соодветствува со минимумот активности за избор во дадено звање определен со овој правилник.

Член 3

По исклучок од член 2 на овој правилник може да се направи избор и пред истекот на половината време од времето за кое се врши изборот, доколку покрај тоа што се исполнети условите за избор во дадено звање согласно Законот за научно-истражувачката дејност лицето има објавено најмалку два научни труда чија исклучителна значајност е потврдена со тоа што се објавени во престижни меѓународни списанија со импакт фактор, или се цитирани во наведените списанија.

Член 4

Предвремен избор во научни звања се врши на основа на постигнувањата во дејностите:

- Научно-истражувачка и наставно-научна;
- Стручно-апликативна и организационо-развојна.

Активностите во рамките на наведените дејности се вреднуваат според критериуми за вреднување наведени во Образецот за одредување на вкупната актива на поени за избор во одредено звање, кој е составен дел на овој правилник.

Вкупната актива од претходниот став: научно истражувачка дејност (во натамошниот текст: НИ), наставно-научна (во натамошниот текст: НН), стручно-апликативна (во натамошниот текст: СА) и организационо – развојна (во натамошниот текст: ОР) треба да изнесува најмалку 100% од потребниот минимум на поени кој соодветствува на критериумите за избор во звања.

Член 5

Во научно звање научен соработник може да биде лице кое има:

- научен степен доктор на науки од научната област за која се избира;

- објавени повеќе научни трудови, со кои се потврдува оспособеноста на лицето кое се избира во звање научен соработник за презентирање на резултатите од научно-истражувачката дејност, објавени во научни списанија и во други публикации, кои се од значење за развојот на науката и струката и кои го потврдуваат владеењето на проблематиката на која се избира, од кои најмалку три во научни списанија, од кои најмалку еден е објавен во списанија со импакт фактор (во натамошниот текст: СЦИ) и

- има остварено минимум 75 поени кои се однесуваат на целокупната активност на лицето за научно-истражувачката, наставно-научната, стручно-апликативната и организационо-развојната дејност.

Член 6

Во научно звање виш научен соработник може да биде лице кое има:

- звање научен соработник од научната област за која се избира;

- објавени повеќе научни трудови од значење за развојот на науката и струката во соодветната област, објавени во научни списанија во земјата и во странство и во други публикации, од кои поголемиот број се самостојни (изворни научни и стручни трудови) и со кои тоа се афирмира во соодветната научна област во земјата, од кои најмалку шест во научни списанија, од кои најмалку два се објавени во списанија со СЦИ, од кои најмалку три труда (минимум еден објавен во СЦИ) помеѓу двата избора;

- учество во научно-истражувачки проекти, при што барем во 1 проект во својство на раководител на проектот;

- има остварено минимум 75 поени кои се однесуваат на целокупната активност на лицето и тоа: 60 поени за НИ + НН и 15 поени за СА+ ОР.

Член 7

Во научно звање научен советник може да биде лице кое има:

- звање виш научен соработник од научната област за која се избира;

- објавени поголем број научни и високостручни трудови со кои се врши значајно влијание врз развојот на научната мисла и усовршување на практиката во соодветната област за кои лицето добило научно, односно општествено признание за придонес во научната област во која се избира и се објавени во афирмирани списанија, како и реферати и соопштенија на меѓународни собири и учебници и монографски изданија со кои може да се оцени афирмираноста на лицето во соодветната научна и стручна област, од кои најмалку десет во научни списанија, од кои најмалку три објавени во списанија со импакт фактор, од кои најмалку четири труда (минимум два објавени во списанија со СЦИ помеѓу двата избора;

- голем придонес во усовршување на научен подмладок;

- има остварено минимум 100 поени кои се однесуваат на целокупната активност на лицето и тоа: 85 поени за НИ + научно-наставна НН и 15 поени за стручно-апликативна СА+ организационо-развојна ОР.

Член 8

Иницијатива за предвремен избор во научни звања може да покрене Советот или директорот на субјектот на научно-истражувачката дејност.

Член 9

Иницијативата од член 8 на овој правилник ја разгледува научниот совет на субјектот на научно-истражувачката дејност.

Доколку научниот совет ја прифати иницијативата формира комисија од тројца научни советници/редовни професори од кои двајца се од соодветната научна област во која се избира кандидатот со задача да изготви реферат за предвремен избор.

Писмениот извештај на комисијата се објавува во билтенот и на веб страницата на субјектот на научно-истражувачката дејност најдоцна 15 дена пред денот на изборот.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1638/1
30 јуни 2009 година
Скопје

Министер,
Перо Стојановски, с.р.

ОБРАЗЕЦ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНАТА АКТИВА НА ПОЕНИ ЗА ИЗБОР ВО ОДРЕДНО ЗВАЊЕ

Реден број	Научно-истражувачка (НИ) и наставно-научна дејност (НН)	Поени	
		во земјата	во странство
1	Монографија или научна книга	8	12
2	Дел од монографија или научна книга	4	6
3	Прегледан труд (СЦИ/ЦА/останати)	15/10/5	
	Труд со оригинални научни резултати, објавен на еден од светските јазици во научно списание со меѓународно значење	6	
4	Труд со оригинални научни резултати, објавени во научно списание опфатено во СЦИ/ЦА/останати	6	
5	Труд со оригинални научни резултати, објавени во зборник на трудови од научен собир	1	2
	Труд со оригинални научни резултати во зборник од трудови на стручен собир	2	3
	Прегледан напис во научно списание	2	3
6	Пленарно предавање на научен собир	3	5
7	Секциско предавање на научен собир	2	3
8	Одржано предавање по покана од научна институција	2	3
9	Учество на научен собир со реферат (постер/усно)	1/1,5	1,5/2
10	Одбранета докторска теза	8	8
	Одбранета магистерска работа	5	5
11	Раководител на научен проект	4	6
12	Учесник во научен проект (најмногу во 3)	2	3
13	Уредник на научно списание СЦИ/ЦА/останати	5/3	
14	Член на уредувачки одбор на научно списание СЦИ/ЦА/останати	2/0,5	
15	Уредник на зборник на трудови	2	3
16	Уредник на зборник на трудови од научен собир	1	2
17	Претседател на организационен одбор на научен собир	2	3
18	Член на организационен одбор на научен собир	1	2
19	Основач на научна лабораторија	7	
20	Награди-признанија за научни постигнувања	5	10
	Визитинг научник	1	6

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1494.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 24 јуни 2009 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 84 став 3 точка 13 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 71/2004, 107/2007, 108/2008 и 143/2008) и член 3 алинеја 6 од Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и формата и содржината на дозволата за оператор на депонии („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.171/2008 од 29 април 2009 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот 84 став 3 точка 13 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука и оценување на уставноста и законитоста на членот 3 алинеја 6 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член 84 став 3 точка 13 од Законот со Уставот, односно оспорениот член 3 алинеја 6 од Правилникот со Уставот и со законот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 84 став 3 точка 13 од Законот, по приемот на барањето за добивање на дозволата, органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е должен да утврди дали постои доказ дека на барателот не му е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност.

Според оспорениот член 3 алинеја 6 од Правилникот кон барањето за добивање на дозвола за оператор на депонија, се приложува потврда дека против барателот со правосилна одлука на надлежен орган не е изречена прекршочна санкција, забрана за вршење на дејност во областа на управувањето со отпадот или забрана за вршење на професија, должност или дејност.

5. Според членот 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот на Република Македонија, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот и владеењето на правото се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно членот 11 став 1 од Уставот, физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени.

Според членот 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска пресуда.

Согласно членот 25 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Според членот 33 став 1 точка 3 од Кривичниот законик, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 60/2006, 73/2006 и 7/2008, 139/2008) забраната за вршење професија, дејност или должност е предвидена како вид на казна.

Со одредбите од општиот дел од Кривичниот законик е уредено прашањето на казнената евиденција. Според членот 106 став 1 казнената евиденција ја води првостепениот суд надлежен според местото на раѓање на осудениот.

Со одредбите од ставовите 3 и 4 од овој член од Кривичниот законик е пропишан ограничен круг на овластени субјекти на кои можат да им се направат достапни податоците од казнената евиденција. Имено, овие податоци можат да му се дадат на судот и на јавното обвинителство во врска со кривичната постапка што се води против порано осудениот и на надлежните органи што учествуваат во постапката за давање амнестија и помилување. Податоците од казнената евиденција можат на образложено барање да им се дадат на државните органи, правни или физички лица ако уште траат определени правни последици од осудата или казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон.

Согласно ставот 5 на овој член од Законикот, никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност, а според ставот 6 на граѓаните по нивно барање, може да им се дадат податоци за нивната осудуваност или неосудуваност само ако овие податоци им се потребни заради остварување на нивните права во странство.

Со Законот за управување со отпадот се уредува: управувањето со отпадот; начелата и целите за управување со отпад; плановите и програмите за управување со отпадот; права и обврски на правни и физички лица во врска со управувањето со отпадот; барањата и обврските на правните и физичките лица кои произведуваат производи и пакувања и кои што на крајот на животниот циклус ја оптоваруваат животната средина; начинот и условите под кои што може да се врши собирање, транспортирање, третман, складирање, преработка и отстранување на отпадот; увозот, извозот и транзитот на отпадот; мониторингот; информативниот систем; финансирањето и надзор над управувањето со отпадот."

Со оспорениот член 84 од Законот е уредено прашањето на „Дозволата за оператор на депонија“. Имено, согласно ставот 1 на овој член од Законот, операторот на депонијата треба да поседува дозвола за вршење на дејноста депонирање на отпад која што ја издава органот на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина.

Според ствот 2 од овој член од Законот, барањето за добивање дозвола за вршење на дејноста депонирање на отпад, операторот на депонијата ја поднесува до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

Во оспорениот став 3 точка 13 на членот 84 од Законот е утврдено дека по приемот на барањето за добивање на дозволата органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина е должен да утврди, меѓу другото, и дали постои доказ дека на барателот му е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност.

Согласно членот 84 став 7 од Законот, министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ги пропишува формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и формата и содржината на дозволата за оператор на депонија.

Согласно овластувањата утврдени во членот 84 став 7 од Законот, министерот за животна средина и просторно планирање го донел оспорениот Правилник, кој во членот 1 утврдува дека со него се пропишуваат формата и содржината на барањето за добивање дозвола како и формата и содржината на дозволата за вршење на дејност оператор на депонија.

Во оспорената алинеја 6 на членот 3 од Правилникот е утврдено дека кон барањето за добивање на дозвола за оператор на депонија, се приложува, меѓу другото, и потврда дека против барателот со правосилна одлука на надлежен орган не е изречена прекршочна санкција, забрана за вршење на дејност во областа на управувањето со отпадот или забрана за вршење на професија, должност или дејност.

Тргувајќи од содржината на оспорената одредба од член 84 став 3 точка 13 од Законот за управување со отпадот, како и оспорената одредба од член 3 алинеја 6 од Правилникот, произлегува дека со нив се предвидува дека операторот на депонијата за вршење на дејноста депонирање на отпад може да добие дозвола ако ги исполнува условите за вршење на оваа дејност доколку кон барањето, меѓу другите документи, достави и доказ дека на барателот не му е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност, односно со правосилна одлука на надлежен орган не е изречена прекршочна санкција, забрана за вршење на дејност во областа на управувањето со отпадот или забрана за вршење на професија, должност или дејност.

Во конкретниот случај, станува збор за одредби со кои се пропишува обврска за доставување на доказ за осудуваност односно неосудуваност. Имено, од содржината на наведените членови 11 став 1 и 25 од Уставот, произлегува дека истите ја истакнуваат вредноста и неприкосновеноста на човечката личност како основа и смисла на гарантирањето на човековите права. Човечкото достоинство, во таа смисла, не е само едно од субјективните човекови права што изречно се препознава во член 25 од Уставот, туку и темелна вредност на демократското општество што ужива универзална заштита.

Почитувањето на моралниот интегритет и достоинството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и улогата на државата која треба да ја гарантира заштитата на интегритетот и достоинството на начин со кој ќе се обезбеди заштита во случај кога овие вредности се загрозени од друг, но и со избегнување на поединецот да му се наметнуваат правни обврски кои во постапките пред државните органи можат службено да се проверат. Ова според оценка на Судот, се однесува подеднакво и на физичките и на правните лица, како субјекти на правото и чиј деловен углед и интегритет треба, исто така, да уживаат заштита.

Должноста на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина да утврди, меѓу другото, и дали постои доказ дека на барателот не му е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност (што според мислењето на Судот, доказот треба да го достави барателот) дотолку повеќе што тоа произлегува и од оспорениот член 3 алинеја 6 од Правилникот, се сведува на барање изјава за неговата осудуваност или неосудуваност, со оглед на тоа што за-

браната за вршење на дејност е споредна казна што се изрекува како дел од осудителната пресуда. Иако овие докази не се бараат во кривично-правен контекст и немаат самообвинувачки квалитет, самата обврска за нивното соопштување има ефект врз репутацијата на правното лице, што е проблематично од аспект на презумпцијата на невиност на која се надоврзува забраната да се бараат докази за осудуваност, односно неосудуваност.

За Судот, не е спорен фактот дека забраната за вршење на дејност изречена со една осудителна пресуда мора да биде ефективна, односно дека не може да се дозволи лицето под таква забрана да ја врши таа дејност се додека таа забрана трае. Меѓутоа, утврдувањето на тој факт не може да биде обврска на лицето за кое што станува збор, туку на надлежниот орган (органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина) што одлучува дали правното лице ги исполнува условите за вршење на дејноста депонирање на отпад којшто за утврдување на таа законска обврска ја има на располагање службената казнена евиденција, како инструмент за правилно применување на законот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.171/2008
24 јуни 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

1495.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 24 јуни 2009 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 188 став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.234/2008 од 6 мај 2009 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 188 став 1 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека членот 26 од Законот, со кој било утврдено дека во основно училиште можело да се остварува и верско образование како изборен предмет, е укинат со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.202/2008 од 15 април 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2009).

Со членот 188 став 1 од Законот е предвидено дека членот 26 од овој закон ќе отпочне да се применува од 1 септември 2008 година.

5. Со оспорениот член 188 став 1 од Законот за основното образование уредено е дека одредбата на членот 26 од овој закон ќе отпочне да се применува од 1 септември 2008 година, а со оглед дека членот 26 од Законот не е во правниот поредок произлегува и дека оспорениот член 188 став 1 од Законот уредува примена на непостоечко право во Законот, со што се повредува уставниот принцип на владеењето на правото утврден во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.234/2008
24 јуни 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

